

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2

MSIP2-SIG-NCB-031-22

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **“Партерно уредување на локалитетот “КРСТ” во с.Кучково -Фаза 1(Еко Училница)“ MSIP-SIG-NCB-031-22.**

3. Општина Ѓорче Петров ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат партерно уредување на локалитетот “КРСТ” во с.Кучково -Фаза 1(Еко Училница)-општина Ѓорче Петров.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: ул.Ѓорче Петров, бр.73

Град: Скопје

Поштенски број: 1000 Скопје

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 2044 411

Факс: +389 2 2033 309

Е маил: v.trpkovska@opstinagpetrov.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 778014118163012

Приходно konto: 724-125

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Ѓорче Петров со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **14:00ч, 14.02.2022 год.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **14:15ч,14.02.2022 год.**

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **130.000,00 МКД.**

10. Општина Ѓорче Петров

Адреса: ул.Ѓорче Петров, бр.73

Град: Скопје

Поштенски број: 1000 Скопје

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 2044 411

Факс: +389 2 2033 309

Е маил: v.trpkovska@opstinagpetrov.gov.mk